

Врз основа на чл.48 од Законот за административни службеници (Службен Весник бр.27/2014 и 151/21), чл.2 од Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работно место за кое е објавен интерниот оглас (Службен Весник бр. 11/2015) Директорот на ЈП „Паркови и зеленило“

Јавно Скопје објавување
Ndermarrja publike
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО
PARQË DHE GJELBERIME
Скопје, Република Северна Македонија
Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut
Epo/Numër: 04-1393/2
Data/Data: 201121

ИНТЕРЕН ОГЛАС број 03/2021
за пополнување на работно место на
административен службеник со унапредување

1. Раководител на Одделение за правни работи, со шифра КДР0102Б04077, ниво Б02, Одделение за правни работи, Сектор за општи и правни работи, 1 (еден) извршител,

Посебни услови:

Стручни квалификации - ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен (*Правни науки, Политички науки, Јавна управа и администрација*);

Работно искуство - за нивоата Б4 најмалку четири години работно искуство во структурата од кои најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во структурата од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор;

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон странките/засегнати страни;
- раководење и развој;
- решавање на проблеми и донесување одлуки и финансиско управување.

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
- потврда за положен испит за административно управување,

Работно време: Понеделник до петок, од 07:00 - 15:00, 40 часа неделно.
Нето месечна плата: 27.531,00 денари.

2. Советник за правни работи, со шифра КДР0102В01061, ниво В01, Одделение за правни работи, Сектор за општи и правни работи, 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

Стручни квалификации - за нивото В1 ниво на квалификациите VI A според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, (*Правни науки, Политички науки, Јавна управа и администрација*).

Работно искуство - за нивото В1 најмалку три години работно искуство во структурата

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и финансиско управување.

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Работно време: Понеделник до петок, од 07:00 - 15:00, 40 часа неделно.

Нето месечна плата: 26.759,00 денари.

3. Советник за односи со јавност, со шифра КДР0102В01070, ниво В01, Одделение за односи со јавност, Сектор за поддршка на директорот, 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

Стручни квалификации - за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, (Правни науки, Организациони науки и управување (менаџмент), Образование).

Работно искуство - за нивото В1 најмалку три години работно искуство во структурата

Потребни општи работни компетенции на напредно ниво:

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;
- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- стратешка свест;
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и финансиско управување.

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Работно време: Понеделник до петок, од 07:00 - 15:00, 40 часа неделно.

Нето месечна плата: 26.759,00 денари.

4. Самостоен референт – технички секретар на директор, со шифра КДР0102Г01007, ниво Г01, Одделение за поддршка на директорот, Сектор за поддршка на директорот, 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

Стручни квалификации - ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или најмалку вишо или средно образование

Работно искуство - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во структурата

Потребни општи работни компетенции на основно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и финансиско управување.

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Работно време: Понеделник до петок, од 07:00 - 15:00, 40 часа неделно.

Нето месечна плата: 20.326,00 денари.

5. Самостоен референт за односи со јавност, со шифра КДР0102Г01027, ниво Г01, Одделение за односи со јавност, Сектор за поддршка на директорот, 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

Стручни квалификации -ниво на стручни квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или најмалку вишо или средно образование

Работно искуство - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во структурата

Потребни општи работни компетенции на основно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Работно време: Понеделник до петок, од 07:00 - 15:00, 40 часа неделно.

Нето месечна плата: 20.326,00 денари.

6. Самостоен референт - сметководител, со шифра КДР0102Г01001, ниво Г01 Одделение за сметководство и финансиска оператива, Сектор - Финансиско работење, 1 (еден) извршител.

Посебни услови:

Стручни квалификации -ниво на стручни квалификации V A или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКОО или најмалку вишо или средно образование (*Гимназија, Економија*)

Работно искуство - за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во структурата

Потребни општи работни компетенции на основно ниво:

- учење и развој;
- комуникација;
- остварување резултати;
- работење со други/тимска работа;
- ориентираност кон странките/засегнати страни; и
- финансиско управување.

Потребни посебни работни компетенции:

- активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

Работно време: Понеделник до петок, од 07:00 - 15:00, 40 часа неделно.

Нето месечна плата: 20.326,00 денари.

Кандидатите кои аплицираат на интерниот оглас треба да ги исполнува и следните општи услови утврдени со член 31 став (1) од Законот за административните службеници:

- да е државјанин на Република Македонија;
- активно да го користи македонскиот јазик;
- да е полнолетен;
- да има општа здравствена способност за работното место и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

На интерниот оглас може да се јави административен службеник, вработен во ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје, кој ги исполнува горенаведените општи и посебни услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во овој закон и во актот за систематизација, како и:

- да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување;
- да е на работно место на непосредно пониско ниво или да е на работно место во рамки на истата категорија во која е работното место за кое е објавен интерниот оглас;
- да поминал најмалку две години на исто ниво и
- да не му е изречена дисциплинска мерка во последната година пред објавувањето на интерниот оглас.

Кандидатите кон пријавата покрј докажете за исполнување на општите и посебните услови, можат да ги приложат и следните докази:

- потврди за успешно реализирани обуки
- потврди за успешно реализирано менторство.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот.

Заинтересираните административни службеници поднесуваат пополнета пријава и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место (доколку истите ги немаат претходно доставено во персоналната досие) преку архивата на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје до Одделението за управување со човечки ресурси на адреса ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје, бул.Илинден бр.104 како и до службената електронска адреса covecki.resursi@parkovi.com.mk со назнака “за интерен оглас”.

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

Ј.П. „Паркови и зеленило“/N.P. „Parqe dhe gjelbërime“
Директор / Drejtori



Dr. Ardijan Muça